

Врз основа на членовите 384 и 387 од Законот за трговските друштва, како и член 98 од Статутот на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп (бр. 02-1267/17 од 01.06.2016 год. - пречистен текст), а согласно Одлуката за свикување на годишно Собрание на Друштвото бр. 1/4/2019-О.Д., Одборот на директори на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп, објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за учество на акционерите на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп
на Годишно собрание

Седницата на годишното собрание на П.И. „Витаминка“ А.Д. Прилеп ќе се одржи на ден **11.06.2019 год. (вторник)** со почеток во **14⁰⁰ часот** во салата за состаноци од Технички сектор на Друштвото, на ул. „Леце Котески“ бр. 23, во Прилеп, со следниот:

Дневен ред

1.1. Процедурален дел:

1. Утврдување кворум за работа.
2. Избор на бројачи на гласови.
3. Избор на претседавач.
4. Избор на записничар и заверувачи на записник (записникот го води нотар).

2.2. Работен дел:

1. Разгледување и усвојување на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 год.

- Извештај на неизвршените членови на О.Д. за резултати од извршена контрола.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишната сметка за 2018 год.
- Предлог - Одлука за усвојување на финансиските извештаи за 2018 год.

2. Разгледување и усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2018 год.

- Годишен извештај за работата на П.И.„Витаминка“ АД - Прилеп во 2018 год.
- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Друштвото во периодот јануари - декември 2018 год.

3. Разгледување и усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2018 год.

- Предлог – Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2018 год.

4. Разгледување и усвојување на ревизорските извештаи за 2018 год.

- Предлог – Одлука за усвојување на ревизорските извештаи за 2018 год.

5. Донесување одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2018 год.

- Предлог - Одлука за употреба на чистата добивка на Друштвото за 2018 год.

6. Донесување одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2018 год.

- Предлог - Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото во 2018 год.

7. Разгледување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2018 год.

- Предлог - Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија во 2018 год.

8. Избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 год.

- Предлог одлука за избор на ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 год.

9. Донесување одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

- Предлог одлука за стекнување сопствени акции со откуп.

10. Донесување одлука за отуѓување сопствени акции.

- Предлог одлука за отуѓување сопствени акции.

11. Донесување одлука за висина на дивиденда за 2018 год.

- Предлог - Одлука за висина на дивиденда за 2018 год.

12. Донесување одлука за исплата на дивиденда за 2018 год.

- Предлог - Одлука за исплата на дивиденда за 2018 год.

13. Донесување одлука за изменување и дополнување на Статутот на Друштвото.

- Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Друштвото.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Акционерите се должни своето учество да го пријават најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се доставуваат до П.И.,„Витаминка“ А.Д. Прилеп – Правна служба или по електронски пат на: praven.sektor@vitaminka.com.mk

Секој акционер може да овласти полномошник со писмено полномошно за учество на Собранието, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат. Акционерите немаат обврска да го заверат полномошното кај нотар. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Друштвото: www.vitaminka.com.mk

Согласно со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања најдоцна во рок од 8 (осум) дена од денот кога е објавен јавниот повик, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања можат да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото: www.vitaminka.com.mk

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговските друштва. Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Материјалите за Собранието на Друштвото, како и дополнителни информации согласно Законот за трговските друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во просториите на Друштвото (Финансиски сектор) и на официјалната интернет страница на Друштвото: www.vitaminka.com.mk

**ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
НА П.И.,„ВИТАМИНКА“ А.Д. ПРИЛЕП
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Дипл.инг. Симон Наумски**